



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

20.09.2013 год.

Бр.VII

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.гласник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

## **ЗАКЛУЧОК** *за објавување на актиите* *донесени на седмата седница* *на Советот на Општина Крушево* *одржана на ден 19.09.2013 год.*

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на седмата седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 19.09.2013 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-757/1 од 20.09.2013 г. Крушево**  
**Градоначалник на Општина Крушево**  
**Ѓорги Дамчески, с.р.**

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на седмата седница, одржана на 19.09.2013 година го донесе следниот:

## **ЗАКЛУЧОК**

**СЕ УСВОЈУВА** записникот од петтата седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 30.08.2013 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

**Бр.07- 732/3 од 19.09.2013 година.**

**Претседател на Совет на Општина Крушево**  
**Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на седмата седница, одржана на 19.09.2013 година го донесе следниот:

## **ЗАКЛУЧОК**

**СЕ УСВОЈУВА** записникот од шестата седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 06.09.2013 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

**Бр.07- 732/4 од 19.09.2013 година.**  
**Претседател на Совет на Општина Крушево**  
**Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Согласно член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ” бр.23/11, 54/11 и 155/12 и 72/2013 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ” бр.56/11 и 162/2012 год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 19.09.2013 год. донесе:

## **ОДЛУКА**

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко*  
*планска документација за усогласување на*  
*намената на земјиштето во*  
**Општина Крушево**

### Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Алимоска Нација за КП. бр. 285 со КП. бр. 627/3 КО Јакреново во село Јакреново према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

### Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.07- 732/5 од 19.09.2013 година.**

**Претседател на Совет на Општина Крушево  
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Согласно член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11 и 155/12 и 72/2013 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11 и 162/2012 год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 19.09.2013 год. донесе:

### О Д Л У К А

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на земјиштето во  
Општина Крушево*

### Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за ЕВН Македонија – КЕЦ Прилеп за ТС10/04кв “Манастир СВ.Спас “ на КП. бр. 2554/2 КО “ Крушево – вон град“ према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

### Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.07- 732/6 од 19.09.2013 година.**

**Претседател на Совет на Општина Крушево  
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Согласно член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11 и 155/12 и 72/2013 год), член 2 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11 и 162/2012 год.),

член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 19.09.2013 год. донесе:

### О Д Л У К А

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на земјиштето во  
Општина Крушево*

### Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Рахман Јаоски на КП. бр. 632 КО Саждево во село Саждево према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

### Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.07- 732/7 од 19.09.2013 година.**

**Претседател на Совет на Општина Крушево  
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Согласно член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11 и 155/12 и 72/2013 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11 и 162/2012 год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 19.09.2013 год. донесе:

### О Д Л У К А

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на земјиштето во  
Општина Крушево*

### Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Душан Пусоски за

КП. бр. 1684 со КП. бр. 1595/1 КО Свето Митрани во село Свето Митрани мпрема графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

#### **Член 2**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.07- 732/8 од 19.09.2013 година.**

**Претседател на Совет на Општина Крушево  
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Согласно член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11 и 155/12 и 72/2013 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11 и 162/2012 год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 19.09.2013 год. донесе:

### **О Д Л У К А**

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на земјиштето во  
Општина Крушево*

#### **Член 1**

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Малим Алимоски за КП. бр. 1477 со КП. бр. 2962/1 КО Пресил Милошево во село Пресил према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

#### **Член 2**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.07- 732/9 од 19.09.2013 година.**

**Претседател на Совет на Општина Крушево  
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Согласно член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11 и 155/12 и 72/2013 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11 и 162/2012 год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. гласник на Општина Крушево“

бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 19.09.2013 год. донесе:

### **О Д Л У К А**

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на земјиштето во  
Општина Крушево*

#### **Член 1**

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Синаноски Шукрија за КП. бр. 739 и 741 со КП. бр. 733 КО Борино во село Борино према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

#### **Член 2**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.07- 732/10 од 19.09.2013 година.**

**Претседател на Совет на Општина Крушево  
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 и 55 од 2013 година. ), член 22 , став 1, точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ.бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6 и 7 од Статутот на Општина Крушево, (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на ден 19.09.2013 година ја донесе следната:

### **ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА КРУШЕВО ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Програмата за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2013 година бр.07-20/9 од 09.01.2013 година, и дополнувањето на програмата за урбанистичко планирање на општина крушево за 2013год. бр.07-609/7 од 30.07.2013 год и 07-678/24 од 30.08.2013 година се дополнува во точка 2 со став 2.18, 2.19, 2.20 и во точка 4 со став 4.5 и гласи:

#### **2.18. Детален Урбанистички План за ГРАТСКА ЧЕТВРТ 9**

**блок 9.3. за изградба на затворен  
пливачки базен.**

Границите на урбаниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Детален Урбанистички План за изградба на затворен пливачки базен

со трибини се усогласени со новиот ГУП за град Крушево за ГРАТСКА ЧЕТВРТ 9 блок 9.3. прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.

**2.19. Детален Урбанистички План за ГРАТСКА ЧЕТВРТ 10 блок 10.3. за изградба на спортска сала.**

Границите на урбаниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Детален Урбанистички План за изградба на спортска сала се усогласени со новиот ГУП за град Крушево за ГРАТСКА ЧЕТВРТ 10 блок 10.3. прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.

**2.20. Детален Урбанистички План за ГРАТСКА ЧЕТВРТ 6 блок 6.2, блок 6.3 блок 6.4 за изградба на хотели.**

Границите на урбаниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Детален Урбанистички План за изградба на хотели се усогласени со новиот ГУП за град Крушево за ГРАТСКА ЧЕТВРТ 6, блок 6.2, блок 6.3, блок 6.4 . прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.

**4.5. Изготвување на измена и дополна на урбанистички план во населени места Крушево и Македонски Брод за ски центар за алпско скијање МУСИЦА општини Крушево и Македонски Брод за дел од УРБАН БЛОК “ 2 “ - во викенд населба.**

Измената е во постојните Границата на опфатот кои се прикажани во графичкиот прилог кој е составен дел на оваа програма.

2.Дополнувањето на Програмата за Урбанистичко планирање број 07-678/24 од 30.08.2013 година се укинува.

3.Ова дополнување влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево и станува составен дел на Програмата за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2013 година, бр.07-20/9 од 09.01.2013 година, и дополнувањето на програмата за урбанистичко планирање на општина крушево за 2013год. бр.07-609/7 од 30.07.2013 год и 07-678/24 од 30.08.2013година.

**Бр.07- 732/11 од 19.09.2013 година.  
Претседател на Совет на Општина Крушево  
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

**С О Д Р Ж И Н А**

Ре.бр.	стр.
1.Заклучок за објавување на актите донесени на седмата седница на Советот на Општина Крушево .....	1
2. Заклучок за усвојување на записникот од петтата седница на Советот на Општина Крушев.....	1
3. Заклучок за усвојување на записникот од шестата седница на Советот на Општина Крушев.....	1
4. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето за КП.бр.285 и 627/3 .....	2
5. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето за КП.бр.2554/2 .....	2
6. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето за КП.бр.632 .....	2
7. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето за КП.бр.1684 и 1595/1 .....	3
8. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето за КП.бр.1477 и 2962/1 .....	3
9. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето за КП.бр.739 и 741, 733 .....	4
10. Дополнување на Програма за Урбанистичко Планирање на Општина Крушево за 2013 г.....	4
11. Развоен План за комунални активности на Општина Крушево за период од 2013-2015 година .....	4

Редакциски одбор на Општина Крушево.

